

План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата

Наслов на предлог законот:	Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Ленче Тагасовска
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	30.07.2013 година
Поврзаност со ЕУ директиви	Не

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата (забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Предложените измени со овој закон се во насока на зајакнување на контролната улога во постапката на основање на даватели на финансиски лизинг и на нивната работење. Со измените ќе се доуреди постапката за оценка на документацијата и причините за одбивање на барањето за добивање на дозвола.

Исто така поголем дел од давателите на финансиски лизинг не беа во можност да го направат потребното усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр.35/2011) во пропишаниот рок, особено во поглед на зголемувањето на основната главнина соодветно на износот на побарувања од склучени договори. Поради тоа, има потреба од утврдување на нов рок за усогласување на оние даватели на финансиски лизинг кои се неусогласени, со што ќе се овозможи непречено функционирање на пазарот на лизинг.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Опција 1: Не прави ништо. Опцијата “не прави ништо” се користи како параметар за споредба на трошоците и користите од останатите опции (baseline);

Опција 2: Донесување на упатство или друг акт со кој ќе се даде насока за подобро спроведување на законот; и

Опција 3: Донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

А. Органи на државната власт:

Министерство за финансии

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

Достапни се следните податоци:

Анализа на постојниот Закон за лизинг.

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Потребни се следните податоци:

Нема потреба од дополнителни информации

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

Ќе се спроведе иницијална проценка на влијанието на регулативата.

4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Нема да се формира меѓуресурска група, проценката на влијанието за Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг ќе се прави од вработените на Министерството за финансии.

В. Временска рамка

1. Кога ќе почнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

Активностите за РИА ќе почнат во март 2013 година.

- 2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитичките студии, собирање информации итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?**

Надворешни консултанти нема да бидат вклучени при подготовка на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за лизинг.

- 3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат донесени до Генералниот секретаријат?**

Јули 2013 година

Г. Ресурси

- 1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?**

За спроведување на РИА ќе се вклучат претставници од Министерството за финансии.

За спроведување на потребните анализи не се планирани дополнителни финансиски ресурси.